



Adient is one of the world's largest global automotive seating suppliers, supporting all major automakers in differentiating vehicles through superior quality, technology and performance. With 75,000 employees, the company operates 230 manufacturing & assembly plants in 33 countries and a leading position in China. Adient is the global leader in the \$60 billion market for automotive seating.

Adient is an independent, publicly traded corporation separated from Johnson Controls International.

We are Adient.

A rich heritage.

A passion for precision.

Meet automotive seating, reimagined.

Дали сакате да бидете дел од ова возбудливо искуство?

Приклучете се на нашиот тим!

Бараме професионалци за работа во нашата фабрика во Струмица за позицијата:

Инженер за лансирање на нови производи

Квалификации:

- Високо образование *од областа на* техничките науки
- Најмалку 2 години работно искуство (предност автомобилска индустрија)
- Познавање на Англиски јазик
- Солидно познавање на *Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook*

Одговорности:

- Го предводи тимот за лансирање на нови производи
- Клучен посредник помеѓу клиентите/ програм менаџерот/ЏИТ фабрика и тимот за лансирање нови производи за да го постигне таргетот на време
- Координација и идентификација на тренинг програми на тимот за лансирање на нови производи и креирање на тренинг планови
- Почитување на BOS процедури
- Навремено репортирање според Адидент полисите
- Разбирање и употреба на MEQ стандарди
- Креирање на стартап план, одржување временска рамка, производствена подготвеност и следење на листа на отворени прашања за да се постигнат очекувањата на клиентите, внатрешна испорака, и инженерски рокови во согласност со распоредот на програмата
- Управување со трошоците во согласност со буџетот
- Следење на Рамп распоредот за количина и дати според клиентите
- Давање повратни информации на секторот за инженерство за да се обезбеди производство на изводливост, присуствува и врши надзор на производствениот преглед
- Ги обезбеди потребни документи за квалитет, завршени и одобрени како внатрешно така и од страна на клиентот за регионални проекти
- Следење на временско завршување на Supplier Process Sign-Off и доставува на добавувачите
- Ги обезбеди клучните добавувачи да се присутни за време на стартапот како и да ги интегрира во тимот

Компетенции:

- Одлични комуникациски способности
- Одлични организациски способности
- Способност да поставува приоритети и да ги решава проблемите во зададени временски рамки
- Останува позитивен и смирен при работа под притисок
- Способност да работи логично и систематски
- Способност да ги мотивира вработените

Adient Automotive е посветен на еднаквост во вработувањето, диверзитет и инклузија во работната средина. За сите позиции бараме и машки и женски кандидати. Со нетрпение ја очекуваме вашата апликација. Ве молиме испратете ја на следната *e-mail* адреса: vrabotuvanje@jci.com

Со аплицирање на огласите за вработување од страна на *Adient Automotive Strumica*, вие станувате дел од нашата база на кандидати. Доколку не сакате да бидете дел од нашата база, ве молиме нагласете во самата апликација.

Огласот е отворен до 30ти Јануари 2017

Сите апликации ќе бидат третирани со строга доверливост